

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

ВИЗИЈАТА НА ПРОРОКОТ ВО ВРЕМЕТО И ВО ПРОСТОРОТ



Пророштвата на најголемиот визионер во историјата на човековата цивилизација, Михаел Нострадамус, со векови го возбужуваат светот. Овој доктор по медицински науки живеел во време кога науката била на најниско ниво. Со својата визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во времето и во просторот, претскажал многу настани кои го потресувале и во иднина ќе го потресуваат светот.

Ако навистина се остварат Нострадамусовите предвидувања за човештвото, така како што се дадени во неговите центурии и кватрени, тогаш треба да бидеме премногу загрижени за судбината која нас на планетата Земја нè очекува во поблиска иднина.

Според Нострадамус, територијата на Македонија ќе има клучна улога во новата последна трета светска војна, а таа нема да се случи "доколку надвлее разумот", затоа што "судбината на човекот не е во природата, туку во неговите раце" и дека единствено тој, "човекот", може да ја спречи големата катаклизма и своето самоуништување.

ПОЧНУВА ОДБРОЈУВАЊЕТО НА НОСТРАДАМУСОВАТА АПОКАЛИПСА

Пишува: д-р Петар ПОПОВСКИ

Пророчствата на најголемиот визионер во историјата на човековата цивилизација, Михаел Нострадамус (1505-1563), со векови наназад го возбудувале светот. Овој доктор по медицински науки живеел во едно глуво време, во време на бајачки и вражалки, кога науката била на најниско рамниште. Со својата визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во времето и во просторот, претскажал многу настани кои го потресувале и во иднина ќе го потресуваат светот. Многумина му веруваат на Нострадамус, меѓутоа има и такви кои со голема скепса гледаат на неговите пророчства. Неговата визионерска сила и моќ не е можно да се сфати и да се прифати како нешто можно, остварливо, нешто на кое може да му се верува, доколку подлабоко не се навлезе во суштината на Нострадамусовите пророчства, ако не знаеме колку и во колкава мерка



"И зборовите мои, кои ми доаѓаат од устата, излегуваат од срцето, бидејќи со својата душа го гледам она што вие ниту со очите свои не можете да го видите. А кога ќе се слушне мојот глас, тоа е гласот на срцето, кое разговор со душата моја води, бидејќи срцето мое е замена на очите ваши и телото и душата ваша!"

тие се оствариле во текот на животот на планетата Земја. Раководејќи се од тие причини, ќе се обидеме одблиску да го анализираме природниот феномен наречен Нострадамус, зашто само така ќе можеме да ја сфатиме и да ја осознаеме неговата величина во сферата на видовитоста. Оние кои интензивно работат на дешифрирањето на тие пророчства нè уверуваат дека сè што Нострадамус предвидел за иднината се остварило беспрекорно точно и во строго определено време, кое тој го предвидел. Ако е така, тогаш имаме многу причини да се занимаваме со овој феномен, зашто неговите пророчства за иднината ни најмалку не се оптимистички за човештвото. Ако тие навистина се остварат така како што ни се дадени во неговите центурии и кватрени, тогаш треба да бидеме премногу загрижени за судбината која нè очекува во нашата поблиска иднина.

МИНАТОТО И ИДНИНАТА

Големината на Нострадамус се состои во тоа што тој го спознавал сè она што се случувало пред него, во текот на неговиот живот и она што е оддалечено со стотици години, невидливо и нему непознато и несфатливо. На особен начин тој ја опишува историјата на Европа, Азија и на Америка, ги опишува човековите успеси, неуспеси и трагедии, не само на Земјата, туку и во Вселената. Цели два века Европејците слободно ги читале и ги коментирале неговите визи и пораки за иднината, сè до 1781 година, кога римскиот папа ги забранил и ги анатемисал. Не случајно и не без причина го направил тоа, зашто и самиот ги осознал силата и имагинарната моќ на Нострадамус. Нобеловецот Алексис Карел вели дека Нострадамус со својата свест патувал низ времето и низ вековите, и не само што ги откривал настаните кои се случувале далеку зад него, во текот на неговото време и далеку пред него, туку дека бил во состојба да ги види, да ги лоцира и временски да ги одреди. Неговата свест пуштала пипала, и тоа многу лесно, во просторот и во времето, и дека таа свест, ослободена од своите физички рамки, минатото и иднината ги гледала како на дланка. Ова на најилустративен начин кажува колку била силна и голема пророчката способност на Нострадамус.

Многумина истражувачи си го поставуваат прашањето - каков човек бил тој кој го предвидел денот и часот кога ќе умре, денот и часот кога ќе биде откопан неговиот гроб, за потоа неговите мошти да бидат пренесени на некое друго повидно место, кој предвидел настани што ќе се случат стотици години по неговата смрт?

ПРЕДВИДУВАЊАТА НА ПРОРОЦИТЕ

Нострадамус многу точно и прецизно ја предвидел смртта на многу француски кралеви, ги предвидел големиот пожар во Лондон, триумфот и смртта на кралицата Елизабета I, Француската и Октомвриската револуција, доаѓањето на Адолф Хитлер на власт, Втората светска војна, катастрофата на Челинџер, гледајќи ја како голема небесна експлозија која се урива врз морето, освојувањето на Месечината, распаѓањето на Варшавскиот договор, падот на Чаушеску и многу други настани.

Според тоа, ако се оствари претскажувањето за нова - трета светска војна, тогаш конечно и дефинитивно ќе завршат сите војни, за потоа цивилизацијата да биде целосно уништена во 2026 година. Од содржината на кватрените и центуриите врзани со овој настан, може да се забележи дека тоа би значело крај на светот. Имено, тоа е она предвидување за кое сите истражувачи и аналитичари на визионерското дело на Нострадамус се надеваат и му се молат на Бога да не се оствари. Нострадамус и самиот вели дека нема да дојде до трета светска војна "доколку надвлее разумот", додавајќи дека "судбината на човекот не е во природата, туку во неговите раце" и дека единствено тој, "човекот", може да ја спречи големата катаклизма и своето самоуништување.

Нострадамус е еден од најпознатите пророци, кој со својата претскажувачка моќ го вчудоневидува светот, но и многу други видовити луѓе пред него и по него ја зацртаа иднината на човековата цивилизација. Заstraшувачки е тоа што повеќето од нивните предвидувања го претскажуваат уништувањето на светот во една нова нуклеарна војна. Ќе посочиме само неколкумина, исто така, познати пророци, кои битно не се разликуваат во прогнозите кои ги дал Нострадамус.

Шкотскиот фармер од XVII век, Браун Сијар, употребувал мало полирано парче од метеор и во него, како на дланка, ги



КРАЛИЦАТА ЕЛИЗАБЕТА I

гледал настаните кои ќе се случат во иднината. На парчето метеор тој го видел доаѓањето на возовите, водоводите и гасните цевки, но и губењето на моралот во XX век. Тој е забележан по едно предвидување кое се однесува на нуклеарната војна и на еколошката катастрофа на нашата планета. Во него се вели дека "човекот, еленот и сите други животни ќе бидат уништени од еден ужасен црн дожд". Знаеме дека водата помешана со нуклеарните врнежи создава црн дожд. Имено, ова предвидување се однесува на нуклеарна војна по која ќе следува нуклеарна зима, која сосема ќе го уништи светот.

Исто пророчство може да се најде и во еден стар манастир во Франција, каде што во XV век анонимен калуѓер запишал:

"Ќе дојде до војна пред која сите претходни војни ќе избледнат...! Огнени струења ќе доаѓаат од облаци, оттаму каде што нема облаци, коишто ќе носат смрт и ужас...!"

Ова застрашувачко предвидување целосно се поклопува со она на Нострадамус, а кое се однесува на третата светска војна. Дообјаснувајќи го своето пророчство анонимниот калуѓер натаму вели:

"Во средината на едно големо водено пространство (се мисли на Атлантскиот или на Пацифичкиот, з.н.), сите големи градови од двете страни на водата, ќе изгорат и ќе бидат закопани".

Во својот запис натаму калуѓерот ги опишува идните војни на Армагедон како луѓе кои живеат како кртови, за кои вели дека се наоѓаат на 300 стапки под земјата. Знаеме дека сис-

темите за управување со нуклеарните проекти се сместени на 300 стапки под земјата, а тој ова го предвидел многу векови пред да се случи, што е зачудувачки, бидејќи живеел во време кога свеќите ја осветлувале ноќта, лекарите им пуштале крв на болните и на коњите и кога бајачките им ја претскажувале судбината на луѓето. Во таа сеопшта темнина некој да може да ја види технолошката иднина на една современа цивилизација, секако претставува своевидна инвентивна способност на еден човек, чија свест го видела она што било незамисливо за времето во кое живеел.

Еден друг свештеник од XVII век, Птоломеј, кој бил забележан по своите пророчки способности, ги предвидел Француската револуција и воените подвизи на Наполеон Бонапарта. Тој го видел Хитлер и го нарекол "свируп водач кој ќе предизвика голем раздор, човек кој ќе дојде од хаосот и во хаосот ќе се врати, освојувајќи ги и опустошувајќи ги соседните земји". Знаеме дека Хитлер дојде од хаосот на Германија по Првата светска војна и светот го остави во хаос. Тој ја предвиде Студената војна, но и доаѓањето на третата светска војна, за која вели дека "ќе му стави крај на светот". Еден од аспектите на катастрофата на нашата планета е нешто што тој го нарекува "меч со поинаков облик, кој ќе има способност да го сече небото".

Во последниве десет илјади години се исполниле 75 отсто од предвидувањата на стотина пророци. Тие потекнуваат од различни краишта на светот и од различни времиња. Има пророци како Нострадамус, кој се одликува со посебна, зачудувачка инвенција. Како што може да се забележи, во поглед на иднината на човекот, сите тие делат една заедничка визија. При тоа, можат јасно да се издвојат два правца на нашата блиска иднина: едниот е Страшниот суд и уништувањето, а другиот ја пробива патеката на трулежот и бедата кои ги нарекуваме историја.

Оттаму и загриженоста на луѓето за судбината што ги очекува.

Каков човек бил тој кој го предвидел денот и часот кога ќе умре, денот и часот кога ќе биде откопан неговиот гроб, за потоа неговите мошти да бидат пренесени на некое друго повидно место, кој предвидел настани што ќе се случат стотици години по неговата смрт?

СТРАВОТ НЕ Е БЕЗ ПРИЧИНА

Предупредувањето дека ќе дојде до трета светска војна многу медиуми во светот го сфатија крајно сериозно. Името на Нострадамус и неговите пророчства поврзани со војната, повеќе од дваесет години се наоѓаат на ударните места на страниците на најтиражните весници и на скапите телевизиски програми. Тоа не е без причина, зашто повеќе пати пророкот предупредува дека постојните мирољубиви односи меѓу двете светски сили, меѓу Русија и Америка, нема долго да траат и дека без оглед на сè ќе има трета светска војна. На едно место тој изрично вели:

"Двајцата (се мисли на Русија и на Америка, з.н.), нема да останат здружени за долго.

По 13 години тие ќе ја предадат својата сила на варвари (на земји со нуклеарно оружје, з.н.)

И на двете страни ќе има огромни загуби и разурнувања".

Ако подлабоко и аналитички се навлезе во суштината на ова пророчство, ќе се дојде до заклучок дека сепак не е исклучена можноста од појава на нова војна. Првата причина за ова би можело да биде евентуалното загрозување на интересите на едната за сметка на другата воена сила во сферата на влијанието. Тоа што западната воена алијанса - НАТО постојано го стеснува обрачот околу Русија, чија крајна цел е во некој даден момент, оваа до неодамна моќна воена сила да ја стави под своја контрола и доминација, се чини Русија многу не ја загрижува, бидејќи во воено-технички поглед се смета за посупериорна од НАТО и од Америка, дека располага со модерно пософистицирано оружје отколку нејзините "западни партнери". Од друга страна, пак, гледано историски, достоинството на Русија нема да дозволи да падне на колена и да биде ставена во искушение или во некоја подредена улога. За Америка, пак, негативно влијание во односите со Русија може да има отворената помош која Русија му ја дава на Иран во поглед на користењето на нуклеарната енергија, во што таа гледа голема опасност по светскиот мир. А тоа не е без причина, зашто Нострадамус на повеќе места предупредува дека војната ќе почне од Персија, односно од Иран, што не е невозможно. Имено, уште во текот на т.н. Заливска војна, во 1991 година, кога Америка и нејзините сојузници го нападнаа Ирак, тогашниот министер за надворешни работи на Иран, Мохташани, изнесувајќи го официјалниот став на Техеран за војната, изјави дека "Иран нема да стапи во одбрана на Ирак, туку дека самиот ќе се пресмета со големата американска сатана и со нејзините сојузници кога за тоа ќе дојде време". Периодот од 13 години, пак, паѓа меѓу 1999 и 2012 година, што значи дека токму во тој период би можело да дојде до влошување на односите меѓу двете воени сили - Русија и Америка и до почеток на нов воен конфликт.

Во овој момент може да се каже дека со една нога веќе сме влезени во третата светска војна која, според пророчствата на Нострадамус, е почната уште во 1999 година, со војната на западната воена алијанса против Југославија. Крајот на времето е сега. Во него живееме. Првата жртва ќе биде Израел. Непријателите ќе ја нападнаат таа земја ноќе, со силен хемиски и биолошки напад, а како последица на тоа бројот на жртвите ќе биде огромен. Претскажано е дека Израел ќе биде нападнат со стратески нуклеарно оружје, со што ќе биде означен почетокот на третата светска војна. Ова само како првично појаснување за Армагедон, за новата последна војна во која, според Нострадамус, територијата на Македонија ќе има клучна улога.

Своите центурии Нострадамус ги пишувал во време на големи верски судири, кога на пророците се гледало како на гаволи. Самиот вели дека бил принуден тајно да пишува, бидејќи и тој и неговото дело лесно можеле да се најдат на удар од католичката црква. При тоа, појаснува дека сè што знаел сакал да го каже, но дека тоа не смеел да го стори токму поради инквизицијата. Тоа го натерало да употребува анаграми (на пример: наместо Париз пишувал Рипаз, наместо Хенрих - Хирен и сл.), и да пишува нејасно, надевајќи се дека добро упатените во астрологијата сепак ќе сфатат што сака да каже, дека лесно ќе го протолкуваат и ќе го дешифрираат. Ова се дознава од писмото кое му го испратил на францускиот крал Хенрих II, кој постојано му префрлал дека пророчствата ги пишува нејасно и неразбирливо за обичниот читател. Имено, во писмото јасно кажува дека во секој кватрен можел да го назначи точно и местото и времето на настанот, но дека тоа нема да ѝ се допадне на црквата. Тој свесно ги замаглувал своите енигматски реченици бидејќи, како што вели, лесно можел да се најде на оган.

Уште на почетокот од центуриите Нострадамус го објаснува начинот на кој доаѓал до своите визии за иднината на човекот. Тој вели: "И зборовите мои, кои ми доаѓаат од устата, излегуваат од срцето, бидејќи со својата душа го гледам она што вие ниту со очите свои не можете да го видите. А кога ќе се



слушне мојот глас, тоа е гласот на срцето, кое разговор со душата моја води, бидејќи срцето мое е замена на очите ваши и телото и душата ваша!" Како што може да се забележи, во овие зборови има и поезија и филозофија. Од ова произлегува дека неговите создавања, неговите предвидувања за иднината, извирале од длабочината на неговата душа, од срцето. Неговите пророчства се потпирале исклучително врз движењето и положбата на небесните тела и врз астролошките процени, а вели дека со нивна помош проникнувал во настаните и го одредувал времето на случувањето на соодветниот настан. Истовремено, тој ја открива и техниката на своите ноќни патувања во иднината. Вели дека во поттикнувањето на визиите користел треножна месингена топка со вжештена вода, пламен и волшебено стапче. Гледајќи во вжештената вода доаѓал во специјална положба, која неговиот ученик, Жан де Савињи, ја опишува како "треска од необичен вид", односно во состојба на транс. Пророкот седел во својот работен кабинет, околу него имало премногу макети на системот на небесните тела, поставени во разни положби, и гледал во вжештената вода на чија површина се отсликувале настаните. И така, тоа што го гледал и го регистрирал во својот дневник.

Нострадамус е интересна личност како пророк, научник, лекар, астролог и историчар. Во сите овие области се потврдил како голем стручњак и добар познавач на општествените и на природните закони и законitosti. Велиме добар познавач, бидејќи тоа било време на вештерки. Имено, шеснаесеттиот век бил век на големи суеверија. Многу луѓе биле обвинувани и ставани на ужасни маки, бидејќи ширеле суеверие. Светот живеел во темнина и незнаење за појавите кои се случувале околу него. Претскажувањата за ова време Нострадамус ги опишал како големи разурнувања на човештвото, кое било плод на нејасната претстава која луѓето ја имале за појавите кои се случувале околу нив и за мрачните доживувања во кои често се наоѓале. А токму во таа темнина и незнаење Нострадамус ги создавал своите визии за човештвото, ги создал, ги доживувал и ги предвидува настаните во иднината.

(продолжува)